

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-488/3 од 25.01.2017 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, Уп 1 бр.02-586 од 27.12.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 3-та седница одржана на 25.01.2017 година донесе:

## ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Зоран Давчев, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во Скопје и

1.2. за пристапување на физичкото лице:

- Гордана Андреевска, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во Скопје.

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## Образложение

Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-586 од 27.12.2016 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка

структура Уп 1 бр.02-586 од 27.12.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Бр.02-586**

**25.01.2017 година**

**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски услуги,  
Претседател на Совет,**

**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

**Правна поука:** Против оваа одлука, радиодифузерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.